

Формулар за потребата од спроведување на стратегиска оцена

| Податоци за органот кој го изработува планскиот документ | |
|--|---|
| Назив на планскиот документ | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотонапонска електроцентрала со моќност до 50 MW на локација ОСЛОМЕЈ 3.1: КО СРБИЦА ВОН ГРАД, К.О. ПРЕМКА И К.О. ШУТОВО, ОПШТИНА КИЧЕВО |
| Орган надлежен за изработка на планскиот документ | Друштво за проектирање, инженеринг, промет и услуги КВАДАР ДОО Скопје |
| Орган надлежен за донесување на планскиот документ | Министерство за транспорт и врски на РСМ |

| Податоци за изработувачот на планскиот документ | |
|---|--|
| Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ | Биљана Петрова, д-р Ирена Велјановска, д-р Во име на Друштво за проектирање, инженеринг, промет и услуги КВАДАР ДОО Скопје |
| Назив на работното место | Планер |
| Контакт податоци на лицето | Ул. Никола Русински бр. 3-1/5 Општина Карпош Скопје |

Формулар за потребата од спроведување на стратегиска оцена

| | | | |
|--|---------|---------|---------------|
| Основни податоци за планскиот документ | | | |
| Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба) | | | |
| Согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), Урбанистичкиот план се изработува врз основа на проектна програма. Урбанистички проект вон урбанистички план се донесува за групи на градби и комплекси, поголеми градби или инфраструктурни градби кои се наоѓаат вон населено место, односно кои не се опфатени ниту со генерален урбанистички план ниту со урбанистички план. Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од ППРСМ со тех. бр. Y00121 од јануари 2021 година, согласно кои е издадено Решение за Услови за планирање на просторот од Министерството за животна средина и просторно планирање со арх. бр. УП1- 15 97/2021 од 10.02.2021; Измена и дополна на Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од ППРСМ, со тех.бр. Y16522 од мај 2022, со Решение од МЖСПП со арх. бр. УП1-15 925/2022 од 16.5.2022, како и одобрена Проектна програма со технички број 0701-571/3 од Мај, 2022 година. | | | |
| Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот? | | | |
| ДА <input checked="" type="checkbox"/> Се донесува нов плански документ НЕ <input type="checkbox"/> | | | |
| Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување? | | | |
| / | | | |
| Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа. | | | |
| Да. Планскиот документ се однесува на областа на урбанистичкото планирање. | | | |
| Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5). | | | |
| Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | Член: / | Точка / | Алинеја: / |
| Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор. | | | |
| Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење. | | | |
| Да, 775193,14 m ² (77,5 ha) – просторно и урбанистичко планирање. | | | |
| Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе. | | | |
| Со спроведување на проектот ќе се овозможи постигнување на следните цели: | | | |

- Усогласување на проектот со поставките од Просторниот план на Р.М.;
- Рационално користење на земјиштето;
- Економска исплатливост;
- Ефикасно инфраструктурно поврзување и опремување на просторот;
- Обезбедување услови за одржлив економски развој и работа на граѓаните;
- Вградување на мерки за заштита на животната средина, природното и културното наследство,
- Вградување мерки за справување со отпад, мерки за одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот;
- Вградување мерки за заштита и спасување;
- Справување со климатските промени со вградување на стратегии на одржливост во просторниот развој;
- Решенија на комуналните објекти и инсталации коишто ќе ја почитуваат постојната состојба и кои ќе бидат основа на понатамошно проектирање и изградба на истите;
- Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето;
- Да ги дефинира урбанистичките параметри за изградба, развој и користење на земјиштето во рамките на проектниот опфат, при реализација на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО МОКНОСТ ДО 50 MW на локација ОСЛОМЕЈ 3.1: КО СРБИЦА ВОН ГРАД, К.О. ПРЕМКА И К.О. ШУТОВО, ОПШТИНА КИЧЕВО.

На овој простор со овој урбанистички проект вон опфат на урбанистички план потребно е да се определи градежна парцела за изградба на фотонапонска електроцентрала со моќност до 50 MW со потребни пратечки содржини, со следните наменски употреби на земјиштето:

- Група на класи на намени: **Е** - Инфраструктури;

- Класа на намена: **Е1**-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, односно

Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани.

Предмет на планскиот документ (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)

Урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето.

Периодот за донесување на планскиот документ.

2022 – 2023г.

Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?

Согласно законските прописи, не е предвидено ревидирање на документот.

Простор или област опфатени со планскиот документ (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа).

Проектниот опфат е лоциран североисточно од градот Кичево на растојание од околу 10 km во непосредна близина на капацитетите на РЕК Осломеј и планираните ФЕЦ Осломеј 1 и ФЕЦ Осломеј 2. За предложената локација претходно е изработена Физибилити студија во која е извршена проценка на техничките, финансиските и правните аспекти и е одредено која локација е најпогодна за изградба на фотоволтаични централи во Осломеј. Просторот за изградба претставува поранешно одлагалиште од ТЕЦ Осломеј. Северната граница на опфатот ги тангира новопланираните градежни парцели за ФЕЦ Осломеј 2 и

ФЕЦ Осломеј 1 (КП 5000 - дел, КП 2459/3, КП 2455 - дел и КП 2459/2). Западната граница на опфатот е во близина, а дел и во заштитниот 50 м појас на река Темница (КП 5000-дел, КП 2199-дел и КП 1632/6-дел). Јужната граница се поклопува со границата на новопланирана ГП 3.2 за која паралелно се води постапка за изработка на УПВОУП (КП 1632/10-дел, КП 267 - дел, КП 1619 - дел, КП 1632/18 - дел, КП 1620 - дел, КП 210 - дел и КП 1632/20 - дел). Источната граница се поклопува со катастарските парцели: КП 1669/5-дел, КП 1667-дел, КП 1653-дел и КП 1668-дел). Границата на проектниот опфат територијално зафаќа дел од општина Кичево, во К.О. Србица вон град, К.О. Премка и К.О. Шутово.

Во прилог 1 е дадена местоположба на планскиот опфат.

Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.

Да

Не

Дали е приложена копија од целите?

Да

Не

Во прилог одобрена Проектна програма.

Резиме на влијанијата врз животната средина

(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето).

Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.

Можни позитивни влијанија:

Изградбата на електроцентрали од обновливи извори на енергија (фотонапонски панели) ќе допринесе за производство на електрична енергија од обновливи извори, намалување на употребата на фосилни горива како енергенс, намалување на емисиите на стакленички гасови на национално ниво, подобрување на квалитетот на живеење и ефикасно снабдување со електрична енергија на руралните населби. Имајќи во предвид дека енергијата на сончевото зрачење претставува најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, кој не ја загадува околината, при разработка на влијанијата од фотоволтаичните централи врз животната средина констатирано е дека истите не создаваат емисии на штетни материи, не трошат гориво и не создаваат бучава.

Можни негативни влијанија:


Во текот на реализацијата на планските содржини, во градежната фаза, се очекуваат емисии на прашина и издувни гасови поради користење на механизација и транспортни активности, како и изведување на земјени работи. Се очекуваат зголемени нивоа на бучава и вибрации од градежната механизација. Изградбата на планските содржини може да има краткотрајно влијание врз квалитетот почвата, подземните води и повремени површински водотеци низ планскиот опфат, поради земјените активности, генерирање на отпадни води, генерирање на отпад. Новоизградените објекти во планскиот опфат, во оперативната фаза, ќе бидат извори на нејонизирачко зрачења и отпад (од одржување на трафостаниците и фотонапонските панели). Доколку при поставување на фотоволтаичните централи се создаде отпад, создавачите на отпад се должни во

| | |
|--|--|
| <p>најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.</p> | |
| <p>Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата</p> | <p>Со создавање на услови за градба, веројатноста за случување на потенцијалните влијанија е реална.</p> <p>Изградбата на предвидените објекти во планскиот опфат се очекува да предизвикаат долгорочни позитивни влијанија од социоекономски аспект, односно ќе се овозможи квалитетно снабдување со електрична енергија на руралните населени места, добиени од обновливи извори. Со тоа се намалуваат на емисиите на стакленички гасови кои се генерираат при добивање на електрична енергија од необновливи извори.</p> <p>Во тек на градбата се очекуваат емисии на прашина и издувни гасови поради користење на механизација и транспортни активности, како и изведување на земјени работи. Се очекуваат зголемени нивоа на бучава и вибрации од градежната механизација. Изградбата на планските содржини може да има краткотрајно влијание врз квалитетот почвата, подземните води и повремени површински водотеци низ планскиот опфат, поради земјените активности, генерирање на санитарни отпадни води, генерирање на отпад. Новоизградените објекти во планскиот опфат, во оперативната фаза, ќе бидат извори на нејонизирачко зрачења и отпад (од одржување на трафостаниците и фотонапонските панели). Доколку при поставување на фотоволтаичните центри се создаде отпад, создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.</p> <p>Опсегот на влијанијата во оперативната фаза се очекува да биде локални, повратни/неповратни и долгорочни влијанија, со мал до среден интензитет.</p> |
| <p>Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето</p> | <p>Во градежната фаза можни се незначителни кумулативни влијанија како резултат на користење на регионалниот и локалниот пат за пристап до опфатот, поточно како резултат на генерирање на емисии на прашина, издувни гасови и бучава.</p> |
| <p>Прекугранична природа на</p> | <p>Со имплементацијата на Урбанистички проект</p> |


| | |
|---|--|
| <p>влијанијата</p> | <p>вон опфат на урбанистички план не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на градба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на планскиот опфат од границите на Државата.</p> |
| <p>Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи)</p> | <p>Во услови на отсуство на информации поврзани со конкретни проекти и поврзани ризици, не може да се дискутира за ризици по живот, здравје и животна средина.</p> |
| <p>Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната)</p> | <p>Опсегот на влијанијата од имплементацијата на планскиот документ би бил генерално дефиниран со планскиот опфат на планскиот документ и негово опкружување во локален контекст, имајќи ја предвид намената што ја носи планскиот документ</p> <p>(Класа на намена: E1 - Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, односно E1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани.</p> <p>- Комунална супраструктура/Фотонапонска електроцентрала).</p> <p>Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во Општина Кичево на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 30.138 жители, од кои 35,4% претставува расположива работна сила која што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.</p> |
| <p>Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:</p> | |
| <p>Имплементацијата на планскиот документ се очекува да има низа на позитивни економско – социјални влијанија:</p> <p>Концептот со соларна енергија е предложен поради повољните услови, со оглед на тоа дека предметниот опфат се наоѓа на неизградено и неискористено земјиште во рамките на ТЕ Осломеј, до кое може лесно да се спроведе соодветен пристап и инсталации, е погодно за спроведување на урбанизација, односно да се користи за изградба на фотонапонски електроцентрали (ФЕЦ) и да се користи како извор на електрична енергија од обновливи извори. Со изградбата на ФЕЦ на локација Осломеј 3.1 ќе се зголеми учеството на обновливите извори на енергија за дополнителни 50 MW. Искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни фактори и вклопувањето на предвидените објекти во тој амбиент дава можност за добар просторен развој и производни капацитети.</p> <p>Непосредната близина на локацијата до главните патни правци во државата и на веќе оперативната електрана се надоврзува на економската оправданост на реализацијата, давајќи пристап на веќе обучена работна сила. Реализацијата на планот ќе го обнови неплодното земјиште со двоен позитивен ефект врз животната средина, ќе придонесе за зајакнување на енергетската независност на Р.С.Македонија и ќе помогне во постигнувањето на европските емисии на стакленички гасови и еколошките цели и заложби на државата.</p> | |

Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ:

Согласно добиеното известување од МЖСПП - Сектор за води со бр. 11-4491/4 од 14.12.2020, утврдено е дека предметниот опфат е надвор од границите на заштитени подрачја во РСМ.



Слика 1 Локација на проектот во однос на Емералд подрачја



Слика 2 Локација на проектот во однос на заштитени подрачја, значајни подрачја за птици, значајни растителни подрачја, значајни подрачја за пеперутки

| | |
|--|--|
| <p>Посебни природни карактеристики или културно наследство</p> | <p>Во границите на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотонапонски електроцентрали со моќност до 100 MW, на локација Осломеј 3: К.О. Србица вон град, К.О. Премка и К.О. Шутово, Општина Кичево не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, согласно дописот со бр.17-2982/2 од 28.10.2020 од УЗКН на доставеното барање за податоци и информации.</p> |
| <p>Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности</p> | <p>Во рамките на планскиот опфат не се изведуваат активности кои предизвикуваат надминување на стандардите за квалитет на животната средина и граничните вредности.</p> |
| <p>Интензивна употреба на земјиштето</p> | <p>Планската документација не носи намени со интензивна употреба на земјиштето.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Влијанијата врз областите или пејзажите кои имаат признати статус на национални или меѓународни заштитени подрачја</p> | <p>Проектното подрачје претставува благородски терен, без некои поголеми особености на категорија на предел со природни и пејзажни карактеристики. Доколку такви се утврдат при подеталните анализи, истите ќе бидат земени во предвид и соодветно анализирани.</p> |
| <p>Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:</p> | |
| <p>Планската документација ќе овозможи услови за изградба и реализација на урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотонапонска електроцентрала со што ќе се создадат предуслови за поголеми странски и домашни инвестиции од различни сфери од економијата.</p> | |
| <p>Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти):</p> | |
| <p>Проектниот опфат е лоциран североисточно од градот Кичево на растојание од околу 10 km во непосредна близина на капацитетите на РЕК Осломеј и планираните ФЕЦ Осломеј 1 и ФЕЦ Осломеј 2. За предложената локација претходно е изработена Физибилити студија во која е извршена проценка на техничките, финансиските и правните аспекти и е одредено која локација е најпогодна за изградба на фотоволтаични централи во Осломеј. Просторот за изградба претставува поранешно одлагалиште од ТЕЦ Осломеј. Северната граница на опфатот ги тангира новопланираните градежни парцели за ФЕЦ Осломеј 2 и ФЕЦ Осломеј 1 (КП 5000-дел, КП 2459/3, КП 2455-дел и КП 2459/2). Западната граница на опфатот е во близина, а дел и во заштитниот 50м појас на река Темница (КП 5000-дел, КП 2199-дел и КП 1632/6-дел). Јужната граница се поклопува со границата на новопланирана ГП 3.2 за која паралелно се води постапка за изработка на УПВОУП (КП 1632/10-дел, КП 267-дел, КП 1619-дел, КП 1632/18-дел, КП 1620-дел, КП 210-дел и КП 1632/20-дел). Источната граница се поклопува со катастарските парцели: КП 1669/5-дел, КП 1667-дел, КП 1653-дел и КП 1668-дел). Границата на проектниот опфат територијално зафаќа дел од Општина Кичево, во К.О. Србица вон град, К.О. Премка и К.О. Шутово.</p> <p>Површината на проектниот опфат изнесува 775193,14 (77,5 ha).</p> <p>Во прилог 1 е дадена местоположбата на планскиот опфат.</p> | |
| <p>Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој (да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови).</p> | |
| <p>Основна цел за изработка на овој урбанистички проект е користење на обновливи извори за добивање на електрична енергија. Искористувањето на сончевата енергија, односно нејзиното трансформирање во електрична енергија овозможува економски придобивки и одржлив развој, како и позитивно влијание врз животната средина и јавното здравје на луѓето. Најеколошка енергија е сончевата енергија и е далеку поголема во однос на сите други видови на обновливи енергии заедно. Таа е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, која не ја загадува околината. Со имплементација на планот, ќе се овозможи електричната енергија да се добива од обновливи извори, поради што ќе придонесе за намалување на емисиите на стакленички гасови кои се генерираат при</p> | |

производство на електрична енергија од фосилни горива. На овој начин ќе се намалат негативните влијанија врз животната средина и поради тоа планскиот документ има големо позитивно влијание врз животната средина.

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оценка.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотонапонска електроцентрала со моќност до 50 MW на локација ОСЛОМЕЈ 3.1: КО СРБИЦА ВОН ГРАД, К.О. ПРЕМКА И К.О. ШУТОВО, ОПШТИНА КИЧЕВО е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени Измена и дополна на условите за планирање на просторот (тех.бр. Y16522), согласно кои е издадено Решение за Услови за планирање на просторот од Министерството за животна средина и просторно планирање со Арх. бр. УП1-15 925/2022 од 16.05.2022 година како и одобрена Проектна програма.

Планската документација е изготвена согласно со Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) и во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/2020 и бр. 219/2021).

Од аспект на управување со животната средина, планскиот документ хиерархиски е поврзан со Националниот еколошки акционен план како највисок стратешки документ за управување со животната средина на национално ниво.

Во делот на управувањето со отпадот, планскиот документ е поврзан со националната Стратегија за управување со отпад (2008-2020) и националниот План за управување со отпад (2020-2030), како и регионалниот план за управување со отпад за регионот.

Во делот на управувањето со водите, планскиот документ е поврзан со Стратегијата за води на РМ (2012-2042).

Во делот на управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух, планскиот документ е поврзан со националните стратешки определби поставени во Националниот план за заштита на амбиентниот воздух (2013-2018).

Во однос на социо-економскиот развој, планскиот документ е поврзан со:

- Програмата за развој на Југозападниот плански регион
- Националната стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023)
- Национална стратегија за одржлив развој (2009-2030)

На локално ниво, планскиот документ е поврзан со плановите и програмите на Општина Кичево.

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оценка или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оценка и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оценка е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Планскиот документ не бил предмет на стратегиска оценка на влијанијата.


Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе

Формулар за потребата од спроведување на стратегиска оцена

биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изградба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Активностите предвидени со планскиот документ во наредната фаза на планирање од пониско ниво се предмет на оцена на влијанието врз животна средина, на ниво на студија или на ниво на елаборат, во зависност од обемот и видот на индустриските активности што би произлегле од планскиот документи и насоките на надлежниот орган.


Заклучоците од стратегиската оцена за планскиот документ и нејзините препораки треба да бидат третираны како насоки за следното планирање, односно при спроведувањето на оцената на влијанијата врз животната средина.

| | |
|---|---|
| ИЗЈАВА | Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, |
| Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот | <p style="text-align: center;">Министер</p>  |
| Бр. <u>21-2100/11</u> Датум: <u>21.07.2022</u> година Место: Скопје |  <p style="text-align: center;">М.П.</p> |

Прилог 1

Местоположба на планскиот опфат

Местоположба на локацијата и ружа на ветрови



-  Општинска граница
-  Катастарска граница
-  Фотонапонска електроцентрала-Y07719
-  Фотонапонска електроцентрала-Y00221
-  Фотонапонска електроцентрала-Y00121

